

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-108/21 од 21.6.2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јули 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 43,89 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 43,67 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 44,45 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,27% ;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,26% ;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25% ;
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 43,77 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,00 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 43,56 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,79 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 44,34 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,56 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 08-108/21 од 21.6.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.951.184

Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	288.292
Трошоци за осигурување на основни средства	13.815
Бруто плати	2.813.922
Други услуги	111.615
Останати и вонредни трошоци	65.748
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	19.543
Вкупно оперативни трошоци	5.264.118
Остварена просечна пондерирана тарифа	42.61

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	4.677.592	4.678.925	4.786.187
Амортизација	денари	16.005	15.205	14.444
Средства за ликвидност	денари	23.476	23.473	24.003
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари			
Принос на регулирани средства	денари	1.524	552	39
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	4.718.597	4.718.155	4.824.674
Количина	m ³	107.233	107.755	108.279
Просечна тарифа	ден/m ³	43,89	43,67	44,45
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	43,77	43,56	44,34
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	44,00	43,79	44,56

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 24 јуни 2021 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 22 јули 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1400/2 од 29 јули

2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	4.677.592	4.678.925	4.786.187
Амортизација	денари	16.005	15.205	14.444
Средства за ликвидност	денари	23.475	23.473	24.003
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	1.483	537	38
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	4.718.556	4.718.140	4.824.673
Количина	m ³	107.233	107.755	108.279
Просечна тарифа	ден/m ³	43,89	43,67	44,45
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	43,77	43,56	44,34
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	44,00	43,79	44,56

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 2.006.272 денари за 2022 година, 2.035.823 денари за 2023 година и 2.066.405 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 297.006 денари за 2022 година, 301.461 денари за 2023 година и 305.983 денари за 2024 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 14.233 денари за 2022 година, 14.446 денари за 2023 година и 14.663 денари за 2024 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.160.424 денари за 2022 година, 2.124.989 денари за 2023 година и 2.193.860 денари за 2024 година;
5. Другите услуги за 2022 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 113.647 денари за 2023 година изнесуваат 115.164 денари и за 2024 година изнесуваат 116.907 денари;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2022 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 65.878 денари, за 2023 година изнесуваат 66.606 денари и за 2024 година изнесуваат 67.627 денари;

7. Даноците, придонесите и другите давачки се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 20.134 денари за 2022 година, 20.436 денари за 2023 година и 20.742 денари за 2024 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 16.005 денари за 2022 година, 15.205 денари за 2023 година и 14.444 денари за 2024 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 23.475 денари за 2022 година, 23.473 денари за 2023 година и 24.003 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2022 година изнесува 1.483 денари, за 2023 година 537 денари и за 2024 година изнесува 38 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 43,89 ден/м³ за 2022 година, 43,67 ден/м³ за 2023 година и 44,45 ден/м³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Старо Нагоричане.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 0,27% за 2022 година, 0,26% за 2023 година и 0,25% за 2024 година.

ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-108/21
29 јули 2021 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски**

Në bazë të nenit 13 paragrafi (1) të Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.7/16), nenit 7 paragrafi (1) të Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës së Përcaktimit të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të Shërbimit të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 63/17), ndërsa duke vepruar sipas kërkesës për përcaktimin e tarifës së furnizimit me ujë të pijshëm apo furnizimit me ujë me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2022 - 2024, të NPK-së "KOZJAK NAGORIÇ I VJETËR", të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nën PA1 nr. 08-108/21, datë 21.6.2021, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 korrik 2021, miratoi

A K T V E N D I M

për përcaktimin e tarifës së furnizimit me ujë të pijshëm apo të furnizimit me ujë të NPK-së "KOZJAK" Nagoriç i Vjetër për periudhën e rregulluar 2022-2024

1. NPK-së "KOZJAK" NAGORIÇ I VJETËR i përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:
 - për vitin 2022 në shumë prej 43,89 den/m³;
 - për vitin 2023 në shumë prej 43,67 den/m³;
 - për vitin 2024 në shumë prej 44,45 den/m³.

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
 - kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë prej 0,27%;
 - kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë prej 0,26%;
 - kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024, ka vlerë prej 0,25%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga pika 2 e këtij aktvendimi:
 - për vitin 2022:
 - tarifa mesatare minimale 43,77 den/m³;
 - tarifa mesatare maksimale 44,00 den/m³;
 - për vitin 2023:
 - tarifa mesatare minimale 43,56 den/m³;
 - tarifa mesatare maksimale 43,79 den/m³;
 - për vitin 2024:
 - tarifa mesatare minimale 44,34 den/m³;
 - tarifa mesatare maksimale 44,56 den/m³.

4. Detyrohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij aktvendimi, t'i plotësojë kushtet nga Plani i Përshtatjes së Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat përlogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës së shërbimit të ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e furnizimit me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë, vlen për periudhën e rregulluar 2022-2024.
6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e botimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do të zbatohet nga data 1 janar 2022.

**Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës
dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut**

Марко Бислимоски

**PA1 nr. 08-108/21
29 korrik 2021
Shkup**